

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

**ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО МОДУЛОТ
ФАКТУРИ ЗА ОРТОПЕДСКИ КУЌИ
ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ**

Скопје, Септември 2014 година

Содржина


1	Процес на поднесување на фактури од ортопедските куќи.....	3
1.1	Преглед на фактури.....	3
1.2	Испраќање на фактури до ФЗОМ.....	6
1.3	Нефактурирана	9

1 Процес на поднесување на фактури од ортопедските куќи

Целта на овој документ е да се опише начинот на кој ќе се испраќаат фактурите од ортопедските куќи до ФЗОМ. Испратената месечна фактурата од ортопедската куќа е достапно за обработка и одобрување во централата на ФЗОМ.

1.1 Преглед на фактури


Овластен потпишувач на ортопедската куќа може да врши преглед на месечните фактури на таа ортопедска куќа.



Тоа го прави со клик на менито

при што се отвара нова

страница. (Слика 1)




Слика 1

На оваа страница имате можност да изберете месец и година за која сакате да ја прегледате фактурата. За оваа фактура можете да прегледате

- Број на фактура,
- Архивски број,
- Во кој статус е фактурата,
- Вкупен износ (вкупен пресметан износ),
- Износ за исплата.

Кога фактурата е во статус “За потпишување” тогаш освен статусот единствено како информација е достапен вкупниот износ. Останатите податоци се појавуваат кога фактурата сме ја пратиле за прием во ФЗОМ. Делот за акции пак ги содржи следните можни прегледи на оваа фактура

- Детали,
- Превземи фактура,
- Превземи спецификација,
- Испрати до ФЗОМ.



Со клик на првото копче за детали, се отвора нова страница на која можете да ги прегледате сите валидни и невалидни потврди за дадениот месец. Слика (3)

Најавени сте како овластен потпишувач за ортопедски куќи. На оваа страна можете да вршите преглед на Вашите пресметки за фактури.

ВАЛИДНИ ПОТВРДИ НЕВАЛИДНИ ПОТВРДИ **ВРАТИ СЕ НАЗАД**

ЛИСТА НА ПОТВРДИ ОД ФАКТУРАТА

Осигуреник	Број на потврда	Шифра на понагало	Име на понагало	Спецификација	Вид на заверка	Референтна цена	ПартICIPација
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	123	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧ		НОВО	1780	0
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	12345	3211	ТВРДО СЕДИШТЕ		НОВО	1958	0
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	3212	3212	ТВРД НАСЛОН		НОВО	1958	0
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	123	3103	ТЕРЕНСКА ИНВАЛИДСКА		НОВО	35800	0
ИНТЕ HUB&A	123123	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧ		НОВО	1780	0
ИНТЕ HUB&A	123213	3211	ТВРДО СЕДИШТЕ		НОВО	1958	0
ИНТЕ HUB&A	АДСАСД	3212	ТВРД НАСЛОН		НОВО	1958	0
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	54	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО		НОВО	20	0
ДИВИТАР ИСКОСОВАЦИ	543	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО		НОВО	20	0
ИВАЦА ПОРТОГАНСКИ	165	3213	КЛИН ПОМЕЃУ НОЗЕТЕ		НОВО	1513	0
ИВАЦА ПОРТОГАНСКИ	546	1207	ПОДКОЛЕНО ИМЕДИЈАНТ	Л	НОВО	27734	0
САНКОС ИВА	АД	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧ		НОВО	1780	0
САНКОС ИВА	123	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧ		НОВО	1780	0

φ << >> Страна 1 од 1 >>> 25 Вкупен број на записи 13 / Прикажани од 1 до 13

Слика 3



Со клик на копчето **ВРАТИ СЕ НАЗАД** се враќате на првичниот преглед на фактурата.

Второто копче од акциите ни овозможува да ја превземеме фактурата во PDF формат. Слика (4)

Устав на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
 Улица: Партизанска 101, 5500 Скопје
 Телефонски број: 02/5854111
 Е-пошта: foz@fzom.mk
 Македонски јазик: 02/5854111

**Фонд за здравствено
осигурување на Македонија**
Подрачна служба
СКОПЈЕ

ФАКТУРА Бр. 123

Месец : 8 Година : 2014

Р.бр.	Шифра на помагало	Назив на помагало	Количина	Референтна цена	Наплатена партиципација	Вкупен износ на помагало
1	2	3	4	5	6	4*5
1	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ	4	1.780,00 ден.	0,00 ден.	7.120,00 ден.
2	3211	ТВРДО СЕДИШТЕ	2	1.958,00 ден.	0,00 ден.	3.916,00 ден.
3	3212	ТВРД НАСЛОН	2	1.958,00 ден.	0,00 ден.	3.916,00 ден.
4	3103	ТЕРЕНСКА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА НА РАЧЕН ПОГОН	1	35.800,00 ден.	0,00 ден.	35.800,00 ден.
5	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО	3	20,00 ден.	0,00 ден.	60,00 ден.
6	3213	КЛИН ПОМЕГУ НОЗЕТЕ	1	1.513,00 ден.	0,00 ден.	1.513,00 ден.
7	1207	ПОДКОЛЕНО ИМЕДИЈАНТНО ЛЕЖИШТЕ ЗА ПРОТЕЗА	1	27.734,00 ден.	0,00 ден.	27.734,00 ден.
			14		0,00 ден.	80.059,00 ден.

1. Износ на наплатена партиципација:	0,00 ден.
2. Вкупно за наплата од ФЗОМ:	80.059,00 ден.
3. Вкупен износ на ДДВ 5%:	
4. Вкупен износ на ДДВ 18%:	

Слика 4

Третото копче од акциите пак ни овозможува да превземеме детална спецификација за сите издадени помагала за тој месец. Слика (5)

Република Северна Македонија
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски Факултет
Скопје, Република Северна Македонија


Подрачна Служба
СКОПЈЕ

Детална спецификација за фактура Бр. 123

Подрачна служба: БИТОЛА							
Име и презиме	Број на потврда	Шифра на помагало	Назив помагало	Спецификација	Вид заверка	Референтна цена	Партиципација
	123	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.
	12345	3211	ТВРДО СЕДИШТЕ		НОВО	1.958,00 ден.	0,00 ден.
	3212	3212	ТВРД НАСЛОН		НОВО	1.958,00 ден.	0,00 ден.
	54	99	ТЕСТ ПОМАГАЛО		НОВО	20,00 ден.	0,00 ден.
	АД	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.
	123	3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ		НОВО	1.780,00 ден.	0,00 ден.

Слика 5

1.2 Испраќање на фактури до ФЗОМ




Последното копче од акциите ја праќа прегледаната фактура до ФЗОМ со што статусот на оваа фактура се менува во “За прием”. Оваа акција е достапна само во случаите кога фактурата е во статус “За потпишување” и не е поминат рокот за испраќање на фактури до ФЗОМ, а тоа е до 10ти во месецот. Со клик на оваа акција се појавува дијалог прозорец во кој потребно е да го внесете бројот на фактурата. Слика (6)



Слика 6


Со клик на зачувај се појавува нов дијалог прозорец каде барањето задолжително треба електронски да биде потпишано за да се прати до ФЗОМ. Слика (7)

За да можете успешно да го извршите процесот на електронско потпишување потребно е да го поврзете читачот со компјутерот и да го изберете сертификатот од ЕЗК картичката.




Слика 7

Потоа со клик на копчето , се прикажува форма за внес на пинот на картичката. Слика (8)




Слика 8

Со внесување на точен пин, ќе ви се прикаже порака за потврда на акцијата. Слика (9)



Слика 9

Со клик на продолжи, барањето успешно ќе се испрати во ФЗОМ за понатамошна обработка. Слика(10)



Слика 10


Од кога фактурата ќе биде пратена до ФЗОМ, на портал се следат статусите кои се менуваат со нејзината обработка и тоа

- За прием
- За ликвидатура
- Неконтолирана
- Контолирана
- Одобрена

Со обработката на фактурата во ФЗОМ, доколку е генерирано барем едно книжно задолжување во било кој месец, се појавува уште еден таб, до табот “Фактури”, а тој е “Книжни задолжувања”. Во овој таб се листаат сите книжни задолжувања, независно од месецот. Слика (11) За ставките од овој дел може да се преземе документ. Слика (12)

Месяц :		Август	Година :		2014
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ФАКТУРИ КНИЖНИ ЗАДОЛЖУВАЊА </div>					
КНИЖНИ ЗАДОЛЖУВАЊА					
Бр. на фактура	Архивски број на фактура	Месец	Година	Износ за намалување	Акции
123	07-1419/1	8	2014	3.748,00 ден.	↓

Слика 11



Слика 12

Пример на генерирано книжно писмо. Слика (13)

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ: 9/2/2014
ПОДРАЧНА СЛУЖБА – СКОПЈЕ

КНИЖНО ПИСМО - НЕИСПРАВНИ СТАВКИ ПО МАЊУЕЛНА КОНТРОЛА

Месец/Година: 8/2014
Бр. на фактура : 123

РБ	Осигуреник	ЕМБГ	Шифра помагало	Назив помагало	Шифра дијагноза	Назив дијагноза	Датум испорака	Пресметана партиципација	Референтна цена	Причина невалидност
1.			3201	АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ	G11.1	ЦЕРЕБЕЛАРНА АТАКСИЈА СО РАН ПОЧЕТОК	20.08.2014	0.00	1780.00	КОМЕНТАР 2
2.			3211	ТВРДО СЕДНИШТЕ	G11	ХЕРИДИТАРНА АТАКСИЈА	20.08.2014	0.00	1958.00	КОМЕНТАР 3
3.			99	ТЕСТ ПОМАГАЛО	G10	ХУНТИНГТОН-ОВА БОЛЕСТ	29.08.2014	1.00	10.00	НЕКОЈ КОМЕНТАР
Вкупно								1,00 ден.	3.748,00 ден.	

Врз основа на контролата на електронски доставените податоци за горенаведената фактура и констатираниите грешки кои се наведени во листата на грешки, Фондот за здравствено осигурување на Македонија нема да го прифати вкупниот износ од вкупно 3 неисправни епизоди во износ од 3.748,00 ден. и врши задолжување за намалување на фактурата за овој износ.

Датум: _____ м.п. _____ Контролата ја извршил: _____

Слика 13

1.3 Нефактурирана

За месеците во кои не е издадено ниту едно помагало се генерира празна фактура која се означува како “Нефактурирана” и оваа фактура не се праќа за прием до ФЗОМ. За оваа фактура достапни се акциите: Детали, Превземи фактура, Превземи спецификација. Слика (11)

Месец: Јули Година: 2014

ФАКТУРИ КНИЖНИ ЗАДОЛЖУВАЊА

ФАКТУРИ

Бр. на Фактура	Архивски број	Статус	Вкупен износ	Износ за исплата	Акции
		Нефактурирана	0,00 ден.	0,00 ден.	☰ ☱ ☲

Слика 11